



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 30 септември 1987
Скопје
Број 37 Год. XLIII

Претплатата за 1987 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 200 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

667.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНЕТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА

Се прогласуваат измените на Републичкиот буџет за 1987 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги донесе на седниците на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 септември 1987 година.

Бр. 08-2749/1
22 септември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ИЗМЕНИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1987 година („Службен весник на СРМ“ број 45/86, 15/87 и 28/87), во член 1 став 1 износот „88.717.155.000“ се заменува со износот „95.693.000.000“, во точка 1) износот „69.111.155.000“ се заменува со износот „76.087.000.000“.

Во став 2 алинеја 1 износот „88.457.155.000“ се заменува со износот „98.963.000.000“ и во алинеја 3 износот „100.000.000“ се заменува со износот „550.000.000“.

Член 2

Во член 2 — Биланс на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1987 година, во оддел 1 Приходи во точка 1. Непосредни изворни приходи, група 71 — Приходи од даноци од доход на ОЗТ, во контото 710. Данок од доход на ОЗТ на двете места и во ставката сè група 71, износот „9.900.000.000“ се заменува со износот „11.000.000.000“; во групата 72 — Приходи од даноци од личните доходи, во контото 720 — Данок од личен доход на работниците износот на контото „12.432.000.000“ се заменува со износот „13.501.330.000“; износот на групата „13.069.000.000“ и во ставката сè, група 72, износот „13.069.000.000“ се заменува со износот „14.138.330.000“, во групата 73 Приходи од даноци на промет на производи и услуги и од даноци на промет на недвижности и права, во контото 730 — Основен данок на промет на производи износот на контото „22.712.000.000“ се заменува со износот „25.700.000.000“; во контото 731 — Посебен републички данок на производи износот на контото „21.645.155.000“

се заменува со износот „20.858.155.000“; износот на групата „44.357.155.000“ и во ставката сè, група 73, износот „44.357.155.000“ се заменува со износот „46.558.155.000“; во групата 77 — Приходи по посебни прописи, приходи од органи и организации на ОПЗ, приходи по основа на инвестиции во стопанството и други приходи, во контото 770 — парични казни, износот на контото „750.000.000“ се заменува со износот „900.000.000“; во контото 778 — Други приходи износот на контото „30.000.000“ се заменува со износот „2.485.515.000“, износот на групата „785.000.000“ и во ставката сè, група 77, износот „785.000.000“ се заменува со износот „3.390.515.000“, во ставката вкупно непосредни изворни приходи износот „69.111.155.000“ се заменува со износот „76.087.000.000“; во ставката Вкупно приходи (од 71 до 78) износот „88.717.155.000“ се заменува со износот „95.693.000.000“.

Во оддел II Расходи (распоред на приходите) група 40 — Средства за работа на органите на управата во контото 400 — Средства за доход на работните заедници, износот на контото „25.222.630.000“ се заменува со износот „26.190.630.000“, во контото 402 — Средства за амортизација износот на контото „272.140.000“ се заменува со износот „662.140.000“, износот на групата „27.033.664.000“ и во ставката сè група 40, износот „27.033.664.000“ се заменува со износот „27.991.664.000“; во групата 41. Средства за посебни намени и други намени за работа на органите на управата во контото 415 — Средства за инвестиции за основни средства износот на контото „3.235.500.000“ се заменува со износот „3.476.500.000“; во контото 417 — Средства за отплата на кредити износот на контото „1.840.000.000“ се заменува со износот „2.151.000.000“; во контото 418 — Средства за други потреби за работа на органите на управата износот на контото „3.382.917.000“ се заменува со износот „3.816.917.000“; износот на групата „13.480.136.000“ и во ставката сè, група 41, износот „13.480.136.000“ се заменува со износот „14.466.136.000“. Во групата 43. Средства за поттикнување на развојот за интервенции во стопанството и поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја во контото 431 — Компензации, регреси и надоместоци износот на контото „3.250.000.000“ се заменува со износот „3.526.000.000“; во контото 433 — Други потреби и интервенции во стопанството износот на контото „4.880.800.000“ се заменува со износот „5.998.800.000“; износот на групата „8.806.800.000“ и во ставката сè, група 43 износот „8.806.800.000“ се заменува со износот „10.200.800.000“; во групата 44 — Пренесени средства на други ОПЗ, во контото 440 — Придонес за буџетот на Федерацијата износот на контото „28.157.155.000“ се заменува со износот „29.699.000.000“; во контото 445 — Дополнителни средства за буџетот на општините износот „1.412.000.000“ се заменува со износот „1.762.000.000“, износот на групата „29.569.155.000“, и во ставката сè група 44 износот „29.569.155.000“ се заменува со износот „31.461.000.000“; во групата 45 — Средства за општествени дејности, во контото 454 — Средства за социјална и детска заштита износот на контото „1.771.600.000“ се заменува со износот „3.067.600.000“, износот на групата „4.145.400.000“ и во ставката сè, група 45, износот „4.145.400.000“ се заменува со из-

носот „5.441.400.000“; во групата 48 — Други расходи, во контото 488 — Други расходи на ОПЗ износот на контото „100.000.000“ се заменува со износот „550.000.000“, износот на групата „120.000.000“ и во ставката сè, група 48, износот „120.000.000“ се заменува со износот „570.000.000“; во ставката вкупно расходи (од 12 до 39) износот „88.717.155.000“ се заменува со износот „95.693.000.000“.

Член 3

Во член 3 износот „88.717.155.000“ се заменува со износот „95.693.000.000“.

1. Во Раздел 4 — Извршен совет на Собранието на СР Македонија, глава 2 — Управа за заеднички работи во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, позиција 41, konto 402 — Амортизација износот на контото „100.000.000“ се заменува со износот „490.000.000“; износот на основната намена „523.754.000“ се заменува со износот „913.754.000“ и во ставката Вкупно глава 2 (позиции од 38 до 48) износот „1.336.170.000“ се заменува со износот „1.726.170.000“; во ставката Вкупно раздел 4 (позиции од 28 до 39) износот „2.178.382.000“ се заменува со износот „2.568.382.000“; во ставката Рекапитулација за функцијата на органот износот „1.505.221.000“ се заменува со износот „2.005.221.000“ и во ставката Вкупно износот „2.178.382.000“ се заменува со износот „2.568.382.000“.

2. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за внатрешни работи — позиција 90 konto 415 — Обврски за реализација на Програмата за модернизација на Службата за безбедност за периодот од 1987 до 1990 година, износот „1.668.000.000“ се заменува со износот „1.888.000.000“; позиција 95 konto 418 — За посебни намени износот „800.000.000“ се заменува со износот „958.000.000“; износот на основната намена „2.905.845.000“ се заменува со износот „3.283.845.000“ и во ставката вкупно раздел 8 (позиции од 85 до 96) износот „18.461.502.000“ се заменува со износот „18.839.502.000“; во ставката Рекапитулација за функција на органот износот „3.824.845.000“ се заменува со износот „4.202.845.000“ и во ставката Вкупно износот „18.461.502.000“ се заменува со износот „18.839.502.000“.

3. Во Раздел 11 — Републички секретаријат за општостопански работи и пазар, глава 2 — Дирекција за републички стоковни резерви, позиција 123 konto 433 — Учество на Републиката во реализирањето на Програмата за стоковни резерви износот на двете места „600.000.000“ се заменува со износот „718.000.000“, во ставката Вкупно глава 2 (позиции од 123 до 128) износот „637.765.000“ се заменува со износот „755.765.000“ и во ставката Вкупно Раздел II (позиции од 115 до 128) износот „798.180.000“ се заменува со износот „916.180.000“, во ставката Рекапитулација за функцијата на органот износот „680.763.000“ се заменува со износот „798.763.000“ и во ставката Вкупно износот „798.180.000“ се заменува со износот „916.180.000“.

4. Во Раздел 21 — Републички комитет за здравство и социјална политика, позиција 230 konto 454 — Средства за реализација на Законот за цивилните инвалиди од војната износот „140.000.000“ се заменува со износот „363.000.000“, позиција 231 konto 454 — Средства за реализација на Законот за заштита на семејствата чиј хранител е на задолжителна воена служба износот „100.000.000“ се заменува со износот „223.000.000“; позиција 232 konto 454 — Финансирање на одделни видови на инвалидска заштита и материјално обезбедување на учесниците од НОВ, износот „1.500.000.000“ се заменува со износот „2.450.000.000“; износот на основната намена „2.218.600.000“ се заменува со износот „3.514.600.000“ во ставката Вкупно Раздел 21 (позиции од 222 до 240) износот „2.393.037.000“ се заменува со износот „3.689.037.000“; во ставката Рекапитулација за функ-

ција на органот износот „2.280.675.000“ се заменува со износот „3.576.675.000“ и во ставката Вкупно износот „2.393.037.000“ се заменува со износот „3.689.037.000“.

5. Во Раздел 53 — Казнено-поправен дом — Идризово, позиција 469 konto 418 — Посебни материјални трошоци износот на контото „181.800.000“ се заменува со износот „212.800.000“, износот на основната намена „189.254.000“ се заменува со износот „220.254.000“ и во ставката Вкупно раздел 53 (позиции од 463 до 469) износот „460.385.000“ се заменува со износот „491.385.000“; во ставката Рекапитулација за функција на органот износот „201.854.000“ се заменува со износот „232.854.000“ и во ставката вкупно износот „460.385.000“ се заменува со износот „491.385.000“.

6. Во Раздел 61 — Републичка конференција на Сојузот на резервните воени старешини, позиција 539 konto 418 — Традиционална средба на РВСЈ „Братство-единство“ износот на контото „20.000.000“ се заменува со износот „28.000.000“, износот на основната намена „37.015.000“ се заменува со износот „45.015.000“ и во ставката Вкупно раздел 61 (позиции од 532 до 539) износот „45.546.000“ се заменува со износот „53.546.000“, во ставката Рекапитулација за функција на органот износот „38.580.000“ се заменува со износот „46.580.000“ и во ставката вкупно износот „45.546.000“ се заменува со износот „53.546.000“.

7. Во Раздел 62 — Средства за компензација и регреси, позиција 540 — konto 431 — Компензација на цената на дневните информативно-политички весници и друго износот „1.500.000.000“ се заменува со износот „1.658.000.000“; позиција 541 konto 431 — регреси во патниот сообраќај износот на контото „150.000.000“ се заменува со износот „268.000.000“, износот на основната намена „1.650.000.000“ се заменува со износот „1.926.000.000“ и во ставката Вкупно раздел 62 (позиции од 540 до 541) износот „1.650.000.000“ се заменува со износот „1.926.000.000“.

8. Во Раздел 63 — Други обврски на Републиката, позиција 542 konto 400 — Средства за спроведување на Општествениот договор за стекнување на доходот на работните заедници и за усогласување на личните доходи на функционерите и на раководните работници износот на двете места „5.012.785.000“ се заменува со износот „5.580.875.000“; позиција 543 konto 415 — Учество на Републиката за набавка на опрема за системот за информирање износот „900.000.000“ се заменува со износот „921.000.000“; позиција 545 konto 417 — За отплата на анuitетите по користени кредити и заеми износот „1.840.000.000“ се заменува со износот „2.151.000.000“; позиција 547 konto 418 — Учество во Фондот на солидарноста со неврзаните земји и земјите во развој износот „810.000.000“ се заменува со износот „1.047.000.000“, износот на основната намена „4.345.000.000“ се заменува со износот „4.914.000.000“; позиција 557 konto 433 — Учество на Републиката во покривањето на курсните разлики износот „1.000.000.000“ се заменува со износот „2.000.000.000“, износот на основната намена „6.530.800.000“ се заменува со износот „7.530.800.000“; во ставката вкупно раздел 63 (позиции од 542 до 571), износот на основната намена „22.188.585.000“ се заменува со износот „23.757.585.000“.

9. Во Раздел 64 — Средства за финансирање на други општествено-политички заедници, позиција 572 konto 440 — Придones за Буџетот на Федерацијата износот на двете места „28.157.155.000“ се заменува со износот „29.699.000.000“ во дополнителните средства за општествени потреби на општините; позиција 573 konto 445 — Берово износот „119.000.000“ се заменува со износот „146.000.000“; позиција 574 konto 445 — Брод Македонски износот „148.000.000“ се заменува со износот „179.000.000“; позиција 575 konto 445 — Валандово износот „34.000.000“ се заменува со

износот „46.000.000“; позиција 576 konto 445 — Винаца Македонска износот „21.000.000“ се заменува со износот „30.000.000“; позиција 577 konto 445 — Гостивар износот „39.000.000“ се заменува со износот „73.000.000“; позиција 578 konto 445 — Дебар износот „186.000.000“ се заменува со износот „224.000.000“; позиција 579 konto 445 — Делчево износот „113.000.000“ се заменува со износот „137.000.000“; позиција 580 konto 445 — Демир Хисар износот „177.000.000“ се заменува со износот „216.000.000“; позиција 581 konto 445 — Кратово износот „116.000.000“ се заменува со износот „141.000.000“; позиција 582 konto 445 — Крива Паланка износот „209.000.000“ се заменува со износот „252.000.000“; позиција 583 konto 445 — Крушево износот „140.000.000“ се заменува со износот „168.000.000“; позиција 584 konto 445 — Радовиш износот „53.000.000“ се заменува со износот „77.000.000“; позиција 585 konto 445 — Свети Николе износот „57.000.000“ се заменува со износот „74.000.000“; во основната намена износот „1.412.000.000“ се заменува со износот „1.762.000.000“ и во ставката Вкупно, раздел 64 (позиции од 572 до 585) износот „29.569.155.000“ се заменува со износот „31.461.000.000“.

10. Во Раздел 65 — Средства за резервите, позиција 586 konto 488 — Тековна буџетска резерва износот на контото „100.000.000“ се заменува со износот „550.000.000“, износот на основната намена „120.000.000“ се заменува со износот „570.000.000“ и во ставката Вкупно раздел 65 (позиции од 586 до 588), износот „280.000.000“ се заменува со износот „730.000.000“.

Член 4

Овие измени влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

668.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водите,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 22 септември 1987 година.

Бр. 08-2748/1
22 септември 1987 година
Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Член 1

Во Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81), во член 95 став 2, по зборот „времето“ се става записка, а зборовите: „и другите услови за водење“ се заменуваат со зборовите: „предметите и средствата за вадење, товарење и транспорт“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Како предмети и средства за вадење, товарење и транспорт на песок, чакал и камен се сметаат лопати, копачи и други рачни предмети за ископ и товарење, автоматски и моторни товарачи, запрежни возила, моторни возила со или без приколка во кои може да се транспортира наносен материјал“.

Член 2

Во член 96 на крајот на став 1 се додаваат зборовите: „освен од природните езера“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Одобрението од член 95 на овој закон, за природните езера го издава републичкиот орган на управата надлежен за водостопанство по претходно прибавено мислење од општинскиот орган на управата надлежен за водостопанство и од Републичкиот завод за заштита на природните реткости“.

Ставот 2 станува став 3.

Член 3

Во член 99 став 4 по зборот „можат“ се додаваат зборовите: „само за тие производи“.

Член 4

Во член 181 став 1, член 184 став 2 и член 186 став 1, зборовите: „Републичкиот инспекторат за водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за водостопанство“.

Член 5

Во член 188 став 1 бројот „50.000“ се заменува со бројот „500.000“, а бројот „1.000.000“ се заменува со бројот „10.000.000“

Во став 2, бројот „5.000“ се заменува со бројот „40.000“, а бројот „30.000“ се заменува со бројот „500.000“.

Член 6

Во член 189 став 1 бројот „20.000“ се заменува со бројот „300.000“, а бројот „500.000“ се заменува со бројот „5.000.000“.

Во став 2, бројот „3.000“ се заменува со бројот „20.000“, а бројот „20.000“ се заменува со бројот „400.000“.

Член 7

Во член 190 став 1 бројот „5.000“ се заменува со бројот „100.000“, а бројот „20.000“ се заменува со бројот „300.000“.

Во став 2, бројот „2.000“ се заменува со бројот „10.000“, а бројот „10.000“ се заменува со бројот „60.000“.

Член 8

Во член 191 став 1 бројот „2.000“ се заменува со бројот „100.000“, а бројот „10.000“ се заменува со бројот „250.000“.

Во став 2 бројот „1.000“ се заменува со бројот „5.000“ а бројот „6.000“ се заменува со бројот „50.000“.

Член 9

Во член 192 бројот „2.000“ се заменува со бројот „100.000“, а бројот „10.000“ се заменува со бројот „300.000“.

Член 10

Во член 193 бројот „1.000“ се заменува со бројот „50.000“, а бројот „5.000“ се заменува со бројот „300.000“.

Член 11

Членот 194 се менува и гласи:

„Со парична казна од 10.000 до 60.000 КЕ се казни за прекршок физичко лице ако:

1) гради, реконструира или доградува водостопански и други објекти и постројки или врши работи што можат привремено повремено или трајно да создаваат промени на воспоставениот режим на водите без да прибави водостопанска согласност или спротивно на условите од дадената водостопанска согласност (член 37 став 2);

2) пушти во употреба водостопански и други објекти или постројки кои имаат влијание врз режимот на водите без водостопанска дозвола или спротивно на условите од издадената водостопанска дозвола (член 49);

3) употребува или користи вода по престанување на важноста на водостопанската дозвола (член 58);

4) не постапи по одредбите од став 1 на член 61 на овој закон;

5) водите што се употребуваат за пиење или за производство и преработка на прехранбени производи содржат штетни материи над дозволените граници (член 62);

6) не ги извршува пропишаните мерки за заштита на изворите на вода за пиење (член 66 став 2);

7) постапи спротивно од забраните од член 67 на овој закон;

8) не учествува и навреме и уредно не ги изврши обврските предвидени со планот за одбрана од поплави (член 74);

9) врши некоја работа спротивно од забраната на точките 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 и 12 на член 83 на овој закон;

10) врши некоја работа спротивно на забраната од член 84 на овој закон;

11) вади или транспортира песок, чакал и камен од коритата и бреговете на природните водотеци и езера спротивно на одредбите од член 95 на овој закон;

12) не ги изврши мерките од членовите 103 и 104 на овој закон; и

13) не се придржува на плановите за распределба и испорачување на расположливите количества вода за наводнување или самоволно пушта вода за наводнување (член 126).

За прекршоците од точка 9 на став 1 од овој член, а во врска со точка 12 на член 83 од овој закон, покрај парична казна на сторителот ќе му се изрече казна затвор од 30 до 60 дена, како и заштитна мерка одземање на предметите и средствата што се употребувани или биле наменети за извршување на прекршокот или што настанале со извршување на прекршокот.

За прекршокот од точка 11 на став 1 од овој член, покрај парична казна, на сторителот може да му се изрече казна затвор од 30 до 60 дена, а може да му се изрече и заштитна мерка одземање на предметите и средствата што се употребени или биле наменети за извршување на прекршокот или што настанале со извршување на прекршокот.

Член 12

По член 194 се додава нов член 194-а кој гласи:

„Член 194-а

Со парична казна од 100.000 до 150.000 динари ќе се казни за прекршок поединец во вршење на самостојна дејност кога изврши некое од дејствијата предвидени во став 1 на член 194 на овој закон.

За прекршок од точка 11 на став 1 на член 194 на овој закон, покрај паричната казна, на сторителот ќе му се изрече казна затвор од 30 до 60 дена.

Со парична казна и казна затвор од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се казни поединец во вршење на самостојна дејност, кога предметите и средствата ги дал на друг да вади или транспортира песок, чакал и камен спротивно на став 1 на член 95 од овој закон.

За прекршоците од ставовите 2 и 3 на овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на предметите и средствата што се употребени или биле наменети за извршување на прекршокот или настанале со извршување на прекршокот.

Член 13

Во член 195 бројот „500“ се заменува со бројот „5.000“, бројот „3.000“ се заменува со бројот „30.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 14

По член 195 се додава нов член 195-а кој гласи.

„Член 195-а

Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок поединец во вршење на самостојна дејност, кога изврши некои од дејствијата предвидени во член 195 на овој закон“.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

669.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на општините, одржана на 22 септември 1987 година.

Бр. 08-2750/1

22 септември 1987 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Член 1

Во Законот за личната карта („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/73 и 38/85), во член 1 став 2 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: „и живеалиштето“.

Член 2

Во член 3 по зборот „станот“ точката се брише и се додаваат зборовите: „како и промена на живеалиштето, адресата на станот и промена на личното име“.

Член 3

Во член 5 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Граѓанинот може да има само една лична карта“.

Член 4

Во член 7 по став 5 се додава нов став 6 кој гласи:

„Ако лицето од став 5 на овој член нема десен прст-показалец, отпечаток се зема од другиот следен прст на десната рака, односно ако таква нема, по истиот редослед на левата рака и тоа се забележува во картонот за издадената лична карта“.

Член 5

Во член 11 став 1 по зборовите: „промени живеалиштето“ се додаваат зборовите: „или адресата на станот“, а по зборот „дена“ се додаваат зборовите: „да пријави запишување на истото во личната карта односно“.

Став 3 се брише.

Член 6

Во член 12 став 1 записката по зборот „намена“ се брише и се додаваат зборовите: „или изгледот на имателот на личната карта е толку изменет што не одговара на фотографијата во личната карта“.

Став 3 и 4 се бришат.

Член 7

Во член 13 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Ако лицето од став 1 на овој член на кого му е издадена нова лична карта ја пронајде порано издадената лична карта, должно е веднаш истата да ја предаде на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи“.

Досегашниот став 2 станува став 3 и истиот се менува и гласи:

„Во рокот од став 1 на овој член, лицето што ќе го промени личното име е должно да го пријави запишувањето на истото во личната карта, односно да ја замени личната карта со нова“.

Член 8

По член 14 се додава нов член 14-а кој гласи:

„Член 14-а

Во случаите од член 10 став 4, член 11 став 1, член 12 став 1 и член 13 став 3 при земањето на новата лична карта, лицето веднаш ја враќа старата лична карта на органот на управата надлежен за внатрешни работи кој ја издал новата лична карта.

Старата лична карта се поништува“.

Член 9

Во член 18 пред точката „1“ се додава нова точка која гласи:

„1 кој има повеќе од една лична карта (член 5 став 3)“

Точките „1, 2 и 3“ стануваат точки „2, 3 и 4“

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за личната карта.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

670.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за општествена самозаштита, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 септември 1987 година.

Бр. 08-2747/1
22 септември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ број 18/76 и 25/76), во член 15 алинеја 4 се брише.

Член 2

Во член 21 по став 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„По предлог на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија определува кои организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници над кои надзор над законитоста на работата вршат републичките органи се должни да организираат служба за обезбедување.“

По предлог на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, Извршниот совет на Собранието на општината може да определи одделни организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници да организираат служба за обезбедување“.

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 4 и 5.

Член 3

По член 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за начинот на вршењето на работите на службата за обезбедување во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници“.

Член 4

Во член 51 став 1 броевите „2.000“ и „20.000“ се заменуваат со броевите „20.000“ и „200.000“.

Точките 3 и 4 се бришат.

Во точка 5 зборовите: „самоуправна работничка контрола“ и зборовите: „во врска со член 16 став 2“ се бришат.

Во точката 7 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и записка.

По точката 7 се додава нова точка „8“ која гласи:

„8 ако не организира служба за обезбедување (член 21 став 2 и 3)“.

Во став 2 и 3 бројот „до 1 000“ се заменува со броевите „од 10 000 до 30.000“.

Член 5

Во член 52 броевите „200“ и „1.000“ се заменуваат со броевите „5.000“ и „20.000“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

671.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од пожари, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 22 септември 1987 година.

Бр. 08-2751/1

22 септември 1987 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

Член 1

Во Законот за заштита од пожари („Службен весник на СРМ“ број 43/86), во член 16 став 2 точката 11 се брише.

Точката 12 станува точка 11.

Член 2

По член 16 се додава нов член 16-а кој гласи:

„Член 16-а

Организацијата на здружениот труд на која и е отстапена градбата, односно која го гради инвестициониот објект за кој е изработен проект за заштита од пожари, должна е 15 дена пред започнувањето со градбата да го извести општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи за рокот на започнувањето со градбата, лицето кое ќе раководи со градбата, како и да достави план за организација и тактичко-оперативни постапки и мерки за заштита од пожари и експлозии во текот на градбата, способен на специфичностите на локацијата, технологијата и динамиката на градбата“.

Член 3

Во член 24 став 3 зборот „најмалку“ се брише.

Член 4

Во член 77 став 1 точка 5 пред зборот „системи“ се додаваат зборовите „инсталирање на“.

По точка 5 се додава нова точка која гласи:

„6) спроведување на мерките усвоени со правилата на техничката практика“.

Член 5

Во член 85 став 1 точка 3 се менува и гласи:

„3) 6% од техничката премија за каско осигурување на моторните возила од ризикот пожар“.

Член 6

Во член 94 став 1 по точката 5 се додава нова точка 5-а која гласи:

„5-а) не постапи според одредбите од член 16-а на овој закон“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

672.

Врз основа на член 249 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 22 септември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО — ОХРИД

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, што се однесуваат на правата и обврските на студентите, организацијата (режимот) на студирањето, начинот и постапката за донесување планови и програми за воспитно-образовната дејност, начинот на одлучувањето на претставниците на општествената заедница, издвојувањето на основната организација од работната организација, условите за избор во наставни, наставно-научни и соработнички звања и условите за именување индивидуален работоводен орган, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 25 јуни 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2742/1

22 септември 1987 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд
Иван Аврамовски, с. р.

673.

Врз основа на член 60 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 22 септември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основната организација на здружениот труд Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје, што се однесуваат на дејноста на организацијата, донесувањето на плановите за работа и развој, начинот на одлучувањето на претставниците на општествената заедница, издвојувањето на основната организација од работната организација, научно-истражувачката дејност во општонародната одбрана и општествената самозаштита, условите за избор во научни и соработнички звања и условите за именување на работоводен орган, што го донесоа работниците на референдумот одржан на 30 мај 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2741/1

22 септември 1987 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд
Иван Аврамовски, с. р.

674.

Врз основа на член 28 став 1, а во врска со член 39 став 1 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во ообранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници, претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на 25 септември 1987 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ТРИ ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ ОД СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ, КУМАНОВО И СТРУМИЦА

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на три делегати во Соборот на општините на Собранието на СРМ од општините ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ, КУМАНОВО И СТРУМИЦА.

Изборите да се одржат помеѓу 15 и 25 ноември 1987 година.

II

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови почнуваат да течат од 1 октомври 1987 година.

Бр. 03-2739

25 септември 1987 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

675.

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 14/84), а со цел за унапредување и модернизација на работата на органите и организациите на ниво на Републиката и создавање на услови за поефикасно одлучување на сите нивоа и во сите облици на општественото организирање, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 септември 1987 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВОЈ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА

Со Програмата се дефинираат приоритетните области и проекти кои ќе бидат реализирани во овој период, опремувањето на органите и организациите со информатичка и телекомуникациона опрема, потребните организациони и кадровски предуслови за спроведување на Програмата.

Информациониот систем на Републиката ќе се развива во согласност со Законот за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на Републиката и утврдените основи за развој, со што ќе се создадат услови за функционално поврзување на овој систем со информационите системи на општините и град Скопје, информационите системи на организациите на здружениот труд и други организации и заедници во Републиката, како и поврзување со информационите системи на другите социјалистички републики, социјалистички автономни покраини и федерацијата.

I. ПРИОРИТЕТИ ВО ПРОЕКТИРАЊЕТО НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКАТА

Поради обемот и сложеноста информациониот систем на Републиката ќе се реализира етапно. Приоритет во реализацијата ќе имаат оние проекти

кои се во согласност со Општествениот план на Републиката и кои покриваат најзначајни општествено-економски сектори, а ги поддржуваат примарните функции на органите и организациите.

Развојот на информациониот систем на Републиката ќе опфати особено:

— изработка и реализација на проекти за единствени регистри и каталози на податоци и други проекти од општо значење за развојот на информациониот систем на Републиката;

— изработка на проекти за информационите системи на области и проекти за автоматизација на поедини проблематики;

— изработка и реализација на проекти за автоматизација на заедничките и општи работи во органите и организациите на Републиката; и

— изработка и реализација на проекти за техничко-технолошките основи, опремување на Заедничкиот информациоен центар и терминалските потенцири во поедини органи и организации на ниво на Републиката и општините и реализација на единствена информационо мрежа.

Врз овие основи ќе бидат изработени и реализирани следниве приоритетни проекти:

1. Проекти од општо значење за развојот на информациониот систем на Републиката

а) Проект за единствени регистри во општествениот систем на информирањето

Во согласност со Законот за општествениот систем за информирање и за информациониот систем на Републиката, а со цел да се постигне поврзување на податоците кои во рамките на општествениот систем на информирањето се водат за физичките лица, организациите и заедниците и за просторните единици, ќе бидат воспоставени единствени регистри и тоа: регистар на население, регистар на организации и заедници и регистар на просторни единици. Единствените регистри ќе се реализираат во согласност и зависно од донесувањето на соодветните сојузни и републички закони.

Проектите за автоматска обработка на податоците од единствените регистри ќе ги подготват надлежните републички органи на управа и управните организации, во согласност со роковите за нивно воведување.

б) Проект за банка на податоци за организациите и заедниците

Банката на податоци за организациите и заедниците во Републиката ќе биде воспоставена заради единствено чување и користење на податоците кои се однесуваат на резултатите од работата, економските односи со странство, инвестициите и други податоци за организациите и заедниците кои се од значење за управување со стопанскиот и општествениот развој на Републиката. Со проектот ќе бидат утврдени податоците кои треба да се обработуваат, начинот на нивното собирање, чување и користење во согласност со заедничките и посебните потреби на органите и организациите на Републиката.

Проектот ќе го подготват Републичкиот завод за статистика, Службата на општественото книговодство во СР Македонија, Народната банка на Македонија и Стопанската комора на Македонија, во соработка со Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, Републичкиот комитет за меѓународни односи, Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина, Републичкиот завод за општествено планирање и Републичкиот секретаријат за финансии.

в) Проект за банка на статистички податоци од интерес за Републиката

Со проектот за банка на статистички податоци од интерес за Републиката ќе се утврдат содржината и опфаќањето на овие податоци, начинот на

нивното чување и користење, како и потребите и можностите за користење на готови програми за нумеричка и графичка обработка на овие податоци. Ќе бидат изготвени посебни програми за анализа и обработка на статистичките податоци во согласност со потребите на органите и организациите на Републиката.

Проектот ќе го изготви Републичкиот завод за статистика, во соработка со органите и организациите задолжени за спроведување на статистички истражувања од интерес за Републиката.

г) Проект за каталози на податоци на општествено-политичките заедници

Во согласност со Законот за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на Републиката, а со цел да се обезбеди поголема прегледност и ефикасност во користењето на податоците од интерес за Републиката кои ги евидентираат, собираат, обработуваат, анализираат и истражуваат информациите служби во органите и организациите на општествено-политичките заедници и други самоуправни организации и заедници, ќе бидат воспоставени каталози на податоци на општествено-политичките заедници. Каталогите на податоци ќе овозможат и елиминирање на повеќекратното евидентирање, прибирање, обработка и пренос на исти податоци од повеќе субјекти. Содржината и начинот на водење на каталозите ќе ги пропише Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Носител на изработката на проектот ќе биде Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

2. Проекти за информациониот потсистем на областите и автоматизација на поедини проблематики

д) Проект за информациониот потсистем за областа на Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ и Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

Со проектот за информациониот потсистем за областа на Собранието, Претседателството и Извршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе се опфати автоматизацијата на работите кои се однесуваат на обезбедување податоци и информации за работните тела на Собранието, утврдување и спроведување на политиката, следење на реализацијата на среднорочните планови за развој, извршувањето на обврските на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија кон Собранието на СР Македонија и Претседателството на СР Македонија, Сојузниот извршен совет и Собранието на СФРЈ и извршните совети на собранијата на другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини, обезбедување на податоци за координирање и следење на работата на органите на управата, следењето и извршувањето на програмираните задачи и заклучоци и информирањето на јавноста за нивната работа. Реализацијата на информациониот потсистем за оваа област ќе придонесе за унапредување на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на функциите на Собранието, Претседателството и Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Носител на изработката на проектот ќе биде Извршниот совет на Собранието на СР Македонија со стручните служби.

е) Проект за информациониот потсистем за областа на општествено-политичкиот систем

Со проектот за развој на информациониот потсистем за областа на општествено-политичкиот систем во ова среднорочје ќе се обезбеди автоматизација на работите кои се однесуваат на обезбедување податоци и информации за општествено-политичкото организирање, активност, како и за одлучувањето на органите, организациите и делегатските собранија.

Носител на изработката на проектот ќе биде Извршниот совет на Собранието на СРМ.

е) Проект за информациониот потсистем за областа на општественото планирање и развојот

Со изградбата на информациониот потсистем за областа на општественото планирање ќе се обезбеди евидентирање и обработка на податоците содржани во плановите на општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници во Републиката и развој на методи и постапки за анализа и обработка на статистичките податоци за потребите на планирање на општествениот развој, а особено за изготвување на среднорочни и долгорочни прогнози за одделни појави во општеството; следење на состојбата и развојот на стопанските и општествените дејности; изготвување на среднорочни и долгорочни планови за развој на Републиката и резолуции за нивно спроведување и следење на извршувањето на обврските на Републиката преземени со Општествениот план за развој на Југославија, со општественото планирање на СР Македонија и други договори.

Проектот ќе го подготви Републичкиот завод за општествено планирање.

ж) Проект за информациониот потсистем за областа на трудот, здравството и социјалната политика

Со цел да се обезбедат целосни и точни податоци и информации за различни аспекти од областа на трудот, здравството и социјалната политика во Републиката, ќе се пристапи кон изработка и реализација на проект за информациониот потсистем на оваа област. Со проектот ќе се опфати автоматизација на работите кои се однесуваат на обезбедување податоци за старосната, квалификационата и здравствената структура на работоспособното население, различни аспекти на вработеноста и остварувањето на правата на вработувањето, автоматизација на регистрите за здравствените осигуреници и специјалните болести и други евиденции и номенклатури од областа на здравството, мрежата на здравствени установи, користењето на здравствени услуги, како и за здравственото осигурување. Проектот ќе опфати и автоматизација на следењето на производството, увозот, дистрибуцијата и потрошувачката на лекови, отрови и опојни дроги, како и автоматизација на работите кои се однесуваат на обезбедување податоци за организациите за социјална заштита и нејзините корисници, регистарот на осигуреници на пензиско и инвалидско осигурување, податоци за користење на пензиско и инвалидско осигурување и податоци за самоуправните интересни заедници од оваа област.

Носител на изработката на проектот ќе биде Републичкиот комитет за труд.

з) Проект за информациониот потсистем за областа на општенародната одбрана

Со проектот ќе биде опфатена автоматизацијата на работата на органите за општенародна одбрана во доменот на прибирање, евидентирање и користење на податоци за воената евиденција и воените обврзници и материјални средства, која се води како единствена евиденција на територијата на целата земја.

Носител на изработката на проектот е Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

с) Проект за информациониот потсистем за областа на просторниот систем

Со проектот за информациониот потсистем за областа на просторниот систем ќе биде опфатена автоматизација на податоци од областа на планирање и уредување на просторот, станбено-комунал-

ната област и заштитата на човековата околина, а особено: топографските карактеристики на елементарни просторни единици, месни заедници, општини и Републиката, плански зони и адреси на згради и општествено-правни субјекти; евиденции на земјиште, згради и носители на правата; евиденција на придонеси и даноци од земјоделската дејност; различни карактеристики на просторот и сировини со кои располага земјиштето; површински и подземни водени текови; инфраструктурни површини, објекти и транспортни и комуникациони водови; подрачје на природни сировини и објекти за експлоатација; специфични подрачја за народна одбрана; специфични подрачја со посебни природни, историски и културни содржини и вредности; обработливи земјишта и други специфични подрачја; извори на загаденост и загадувачи на водата, земјата, воздухот и буџавата, како и за спроведување на нормативните акти за заштитата на човековата околина.

Проектот ќе го подготви и реализира Републичката геодетска управа.

и) Проект за информациониот потсистем за областа на законодавството и правосудството

Со проектирање и воведување на информациониот потсистем за областа на законодавството и правосудството ќе се овозможи унапредување на ефикасноста во обработката и користењето на податоци кои се однесуваат особено на: идентификација и опис на прописите и другите општи акти на органите и организациите на Републиката и општините; општите акти на самоуправните организации и заедници со кои се решаваат односи од пошироко значење и јавните овластувања; евиденција на активностите за спроведување на законите и другите прописи; преземените мерки за надзор и контрола изречените казни и управни постапки и судски пресуди на републичко ниво; спорови и пресуди на организации на здружениот труд и други учесници во економските односи со странство; статистика на правосудството; евиденција по Законот за управна постапка; идентификација и опис на органите и организациите во правосудството и органите на управата и податоци за носителите на правосудни функции.

Носител на изработката на проектот ќе биде Републичкиот секретаријат за правосудство и управа.

ј) Проект за информациониот систем на општината

Развојот на информациониот систем на Републиката во голема мера зависи од степенот на изграденост на информациониот систем на општината и од степенот на нивната меѓусебна поврзаност. Со цел да се постигне единствен пристап во проектирањето и развивањето на информациониот систем на општината и да се овозможи рационално користење на скромните кадровски, технички, материјално-финансиски и други ресурси во општините, ќе се пристапи кон изработка на проект за информациониот систем на општината, кој ќе претставува појдовна основа за реализација на конкретни информации системи во општините. Со овој проект ќе се опфати модернизацијата на работите заеднички за сите општини, на начин кој ќе обезбеди поголема ефикасност на органите и службите на општината.

Носител на изработката на проектот за информациониот систем на општината ќе биде Извршниот совет на Собранието на град Скопје.

к) Проект за единствена евиденција на даночните обврзници

Воспоставувањето на единствена евиденција на даночните обврзници и нејзината автоматизација претставува една од приоритетните задачи во областа на финансите. Реализацијата на оваа задача е тесно поврзана и со автоматизацијата на работите во општинските управи за приходи. Реализацијата на овој проект ќе придонесе за поголема ефикасност во спроведувањето на единствена даночна политика во Републиката.

Носител на изработката на проектот ќе биде Републичкиот секретаријат за финансии.

л) Проект за следење и планирање на републичките стокосни резерви

Со цел да се унапреди работата на дирекцијата за стокосни резерви на СР Македонија, ќе биде воведен информациониот потсистем кој ќе ја опфати целокупната евиденција во врска со изградбата и користењето на складишни капацитети и капацитети за потребите на резервите и автоматизација на материјалното книговодство за стоките што се чуваат во резерви за време на војна, вонредни околности или посебни нарушувања на пазарот.

Носител на изработката на проектот ќе биде Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар.

љ) Проект за единствената кадровска евиденција

Во согласност со Законот за единствена кадровска евиденција, ќе биде изготвен проект за натамошен развој на единствената кадровска евиденција, со кој ќе се обезбеди пошироко и ефикасно користење на овие податоци во остварувањето на кадровската политика.

Носител на изработката на проектот ќе биде Секретаријатот за кадровски прашања при Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

м) Проект за следење и насочување на научно-истражувачката дејност

Во овој среднорочен период особено значење се придава на научно-истражувачката дејност во дефинирањето на развојните цели на општеството и развојот и примената на нови технологии. Потребата од поголем број кадри, опремувањето на научно-истражувачките и развојни организации, планирањето на научно-истражувачките и развојни проекти и нивното поврзување со планските развојни цели, како и следењето на преземените активности на овој план бара автоматизација на обработката на овие податоци, со што ќе се постигне поголема ефикасност во следењето и насочувањето на научно-истражувачката дејност во Републиката.

Носител на изработката на проектот ќе биде Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

3. Проекти за автоматизација на заеднички и општи работи

и) Проект за автоматизација на ИНДОК-дејноста

Со воведување на единствени и современи методолошки и технички основи за ИНДОК-дејноста во органите и организациите на ниво на Републиката ќе се постигне унапредување на работата на стручните служби во овие органи и организации во процесите на планирање на работата, подготвките на седниците, изработката на записниците, евидентирањето и следењето на извршувањето на заклучоците, подготвувањето, средувањето, архивирањето и користењето на информациите и разни видови документација. Со проектот ќе биде разработена организацијата на ИНДОК-дејноста, стандардите за обличите, структурата и класификацијата на документацијата, како и техничката обработка на документацијата и начинот на меѓусебна размена. Со проектот ќе се утврди единствен техничко-технолошки процес на обработка на документацијата, нејзиното микрофилмување и печатење. Проектот ќе претставува основа и за автоматизација на ИНДОК-дејноста во органите и стручните служби во општините.

Носители на изработката на проектот ќе бидат Стручните служби на Собранието на СР Македонија и Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, во соработка со стручните служби на ЦК на СКМ, РК на ССРМ и Архивот на Македонија.

в) Проект за автоматизација на заедничките и општи работи на органите и организациите на Републиката

Со проектот за автоматизација на заедничките и општи работи на органите и организациите на Републиката на единствен начин ќе се реши автоматизацијата на работите на писарниците и дактило-бираата кои ги опслужуваат овие органи, микрофилмувањето на документацијата, автоматизирањето на персоналните работи и обработката на податоци од доменот на материјално-финансиското работење.

Носител на изработката на проектот ќе биде Извршниот совет на Собранието на СР Македонија со Управата за заеднички работи при Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

4. Проекти за техничко-технолошките основи

о) Проект за интерна мрежа за пренос на податоци во рамките на органите и организациите на Републиката и вклучување во јавната мрежа за пренос на податоци

Изработката и реализацијата на проект за интерна мрежа за пренос на податоци во рамките на органите и организациите на Републиката ќе овозможи поврзување на сметачите во овие органи во единствена информационе целина, а поврзувањето со општините и органите во Федерацијата и другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини ќе се реализира преку јавната мрежа за пренос на податоци. Затоа, изградбата на јавната мрежа за пренос на податоци во Републиката е една од приоритетните задачи во овој период.

Носител на изработката на проектот ќе биде Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика

п) Проект за техничко опремување и функционирање на Заедничкиот информациоен центар и терминалските потцентри

Со проектот ќе се разработи техничкото опремување на Заедничкиот информациоен центар и терминалските потцентри во органите и организациите на Републиката и општините, начинот на функционирање на системот, организацијата на работата, управувањето и контролата на системот, заштитата на податоците и други специфични прашања поврзани со функционирањето на Заедничкиот информациоен центар и терминалските потцентри.

Носител на изработката на овој проект ќе биде Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

Листата на приоритетни проекти не е ограничена и во согласност со кадровските и техничките можности ќе може да се надополнува. Проектирањето на информациониот систем на Републиката ќе се врши по фази и тоа низ изработка на проектна задача, идеен проект и главен, односно изведбен проект. Сите проекти ќе бидат изработени во согласност со Уредбата за дефинирање, договарање, следење и прифаќање на научно-истражувачки проекти кои целосно или делумно се финансираат од средствата на Републиката. Приоритетните проекти ќе бидат реализирани на опремата во Заедничкиот информациоен центар и на опремата со која располагаат поедини органи и организации на Републиката.

II. ОПРЕМУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ СО ИНФОРМАТИЧКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА

За реализација на основниот дел од Програмата кој се однесува на опремувањето на органите и

организациите на Републиката, опремувањето на Заедничкиот информациоен центар и почетното поврзување на општините ќе бидат потребни средства во висина од 2 727.000.000 динари. Овие средства ќе се обезбедат од Буџетот на Републиката по следнава динамика:

— во 1987 година	921.000.000 динари
— во 1988 година	606.000.000 динари
— во 1989 година	600.000.000 динари
— во 1990 година	600.000.000 динари

Износот на средствата е утврден врз основа на цените на 1 март 1987 година и ќе се ревалоризира за општ индекс на пораст на цените за секоја година, освен за 1987 година. Предвидените средства ќе се користат во согласност со годишни планови, кои на предлог на надлежниот орган ќе ги донесува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Овие средства ќе бидат наменети за:

1. Проектирање на информациониот систем	70.000.000 дин.
2. Набавка на информатичка, телекомуникациона и микрографска опрема	
2.1. Заедничка информатичка опрема	1.035.000.000 дин.
2.2. Информатичка опрема за органите и организациите на Републиката и собранијата на општините	1.000.000.000 дин.
2.3. Опрема за пренос на податоци и поврзување со јавната мрежа за пренос на податоци	242.000.000 дин.
2.4. Микрографска опрема	120.000.000 дин.
2.5. Програмска опрема	140.000.000 дин.
3. Адаптација на простор и набавка на дополнителна опрема	90.000.000 дин.
4. Школување на нови кадри и кописници	30.000.000 дин.
ВКУПНО:	2.727.000.000 дин.

Со оглед на поширокото општествено значење што го има развојот и изградбата на информациониот систем на Републиката, делот од средствата потребни за изработка на проекти за информациониот систем ќе се обезбедат преку Републичката заедница на научно-истражувачката дејност.

Во наведените средства не се вклучени финансиски средства потребни за развој на информациониите системи на специјализираните информациони служби на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и Републичкиот завод за статистика, кои се обезбедуваат со посебни програми за развој.

Материјално-финансиски средства за другите субјекти на информациониот систем на Републиката ќе се обезбедат по пат на самоуправно здружување, со што не се условува реализацијата на Програмата.

III. КАДРОВСКО ПОПОЛНУВАЊЕ

За извршување на планираните активности на проектирање и реализација на информациониот систем приоритетно е потребно организационо оформување и кадровско пополнување на Заедничкиот информациоен центар. Најголемиот број од овие активности треба да се извршат до крајот на 1987 година. Исто така, е потребно да се изврши натамошно кадровско пополнување на постојните информациони служби со прием на нови кадри со соодветен профил на стручност, а во поедините органи и организации перманентно оспособување на соодветни кадри за работите на системска анализа и кадри корисници на информациониот систем.

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За спроведување на Програмата, насочување и усогласување на вкупните активности на модернизација на информациониот систем на Републиката, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе донесе план за реализација, во рок од 30 дена од донесувањето на Програмата.

Бр. 08-2752/1
22 септември 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигорски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

676.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник на републичкиот секретар за финансии, сметано од 1 ноември 1987 година, се назначува Стефан Аритоновски, досегашен директор на стопанско-сметководствениот сектор во „Меркур-импорт“ — Скопје.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1314/4
10 септември 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

677.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник на републичкиот секретар за финансии, сметано од 1 октомври 1987 година, се назначува Доне Николовски, досегашен член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за финансии и имотно-правни работи при Собранието на општина „Чаир“ — Скопје.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1314/5
10 септември 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

678.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура се назначува Зоран Тодоровски, досегашен советник во Работната заедница во Комитетот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1578/2
10 септември 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

679.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура се назначува Горѓи Бојчевски, досегашен советник на претседателот на Комитетот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1579/2
10 септември 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

680.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, сметано од 15 октомври 1987 година, се назначува Петруш Стефанов, досегашен директор на сектор во ГО „Јака 80“ Радовиш — дирекција Скопје.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1617/2
10 септември 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

681.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА**

За директор на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка, сметано од 1 октомври 1987 година, се именува д-р Сергеј Милошевски, досегашен виш научен соработник во Рударско-металуршкиот институт при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1783/1

10 септември 1987 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

682.

Врз основа на член 9 од Законот за основање на Заводот за геодетски и фотограметриски работи („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77 и 27/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ — СКОПЈЕ**

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија е согласен со Одлуката на Работничкиот совет на Заводот за геодетски и фотограметриски работи — Скопје, со која д-р Борис Пауновски, дипл. геодет. инженер се разрешува од должноста директор на Заводот на негово барање, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1503/1

13 август 1987 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски, с. р.**

683.

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 45/86), а во врска со член 4 став 2 од Правилникот за начинот и роковите за усогласување на месечните парични примања на корисниците на права според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ и Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 20/87), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦАТА ОД КОЈА СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НОВ ВО 1987 ГОДИНА**

1. Основицата од која се определува постојаното материјално обезбедување, исклучителното материјално обезбедување и надоместокот за помош и нега од друго лице во износ од 23.266 динари, утврдена со Наредбата за утврдување на износот на осно-

вицата од која се определуваат паричните примања на корисниците на права според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ („Службен весник на СРМ“ бр. 35/86), од 1 јануари 1987 година се зголемува за 56,9% и изнесува 36.504 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 08-04-5362

16 септември 1987 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална политика,
Милован Шиковски, с. р.

684.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 45/86), а во врска со член 4 став 2 од Правилникот за начинот и роковите за усогласување на месечните парични примања на корисниците на права според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ и Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 20/87), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦИТЕ ОД КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО 1987 ГОДИНА**

1. Основиците од кои се определува инвалидскиот додаток, надоместокот за помош и нега од друго лице и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација во износ од 23.266 динари и 19.592 динари, утврдени со Наредбата за утврдување на износот на основиците од кои се определуваат паричните примања на корисниците на права според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ број 35/86), од 1 јануари 1987 година се зголемуваат за 56,9% и изнесуваат:

— основицата од која се определува инвалидскиот додаток за корисниците кои немаат приходи, надоместокот за помош и нега од друго лице и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација 36.504 динари

— основицата од која се определува инвалидскиот додаток за корисниците кои имаат приходи 30.740 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 08-04-5362

16 септември 1987 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална политика,
Милован Шиковски, с. р.

685.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 септември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 18 став 1 точка 3 од Правилникот за специјализација, супспецијализација и стручно усовршување на работниците во Медицин-

скиот центар „Борка Талески“ од Прилеп бр. 01-2993/1 донесен од Работничкиот совет на 4 септември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот медицински центар на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 68/87 од 14 јули 1987 година, поведе постапка за оценување законитоста на член 18 став 1 точка 3 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба со член 181 став 1 од Законот за здравствена заштита.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорениот член од Правилникот се предвидува, упатувањето на работниците на специјализација да се спроведува врз основа на следните услови: 1. кандидатите да положиле стручен испит; 2. да познаваат еден од светските јазици; 3. да имаат работено најмалку две години во Медицинскиот центар „Борка Талески“ од Прилеп; и 4. предимство да имаат кандидатите кои поминале две години во здравствена станица на село, кандидатите кои поминале две години на работа во Итна помош, кандидатите со повеќе работен стаж до седум години и кандидатите со повисок просек при завршување на студиите. Понатаму, Судот утврди дека со ставот 2 од оспорениот член се утврдени бројот на бодовите што се добиваат за секој од овие услови.

5. Според член 181 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83 и 43/85) на здравствените работници и здравствените соработници им се одобрува специјализација од определена гранка на специјалност ако ги исполнуваат следните услови: да го положиле стручниот испит; да познаваат еден од светските јазици; да имаат најмалку две години работно искуство во спроведувањето на здравствената заштита, производство и промет на лекови или во орган на управата надлежен за работите од здравството по положувањето на стручниот испит; и ако гранката на специјализација е предвидена во програмата за стручно оспособување и усовршување на високо-стручни кадри на здравствените организации, која е усогласена со општинската заедница. Според став 2 на овој член од Законот, здравствените организации и другите самоуправни организации и заедници со самоуправен општ акт, во согласност со критериумите утврдени во здравствениот регион односно во републиката заедница, ги утврдуваат критериумите и постапката за избор на кандидати за специјализација, како и правата, обврските и одговорностите на избраните кандидати спрема здравствената организација односно друга самоуправни организација и заедница.

Со оглед на тоа што во членот 18 став 1 точка 3 од Правилникот се утврдува дека кандидатите треба да имаат работено најмалку две години во Медицинскиот центар „Борка Талески“ во Прилеп, а не најмалку две години работно искуство во спроведувањето на здравствената заштита, производство и промет на лекови или во орган на управата надлежен за работите од здравството по положувањето на стручниот испит, Судот утврди дека означениот член не е во согласност со член 181 став 1 од Законот за здравствената заштита.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 68/87

16 септември 1987 година

Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија
Судија,

Мугбил Бејзат, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87), се направени грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Во член 12 став 3 петти ред, наместо зборот „за“ треба да стои зборот „во“.

2. Во член 24 став 2 трети ред, наместо зборот „извршен“ треба да стои зборот „извршени“.

3. Во член 25 став 1 деветти ред, пред зборот „доход“ треба да стои зборот „чистиот“.

4. Во член 28 став 1 алинеја 3 втори ред, наместо зборот „трошење“ треба да стои зборот „траење“.

5. Во член 34 став 1 точка 2 први ред, наместо зборот „од“ треба да стои зборот „до“.

6. Во член 45 став 1 седми ред, наместо зборот „до“ треба да стои зборот „од“, а во осми ред, наместо зборот „од“ треба да стои зборот „до“.

7. Во член 61 став 3 четврти ред, наместо зборот „описана“ треба да стои зборот „впишана“, во став 4 точка 3 четврти ред, наместо зборот „надворешните“ треба да стои зборот „недовршените“, а во петти ред, наместо зборот „описана“ треба да стои зборот „впишана“.

8. Во член 63 точка 2 први ред, наместо зборот „спроведување“ треба да стои зборот „споредување“.

9. Во член 67 став 2 втори ред, наместо зборот „од“ треба да стои зборот „до“, а во став 3 втори ред, наместо зборот „прашањето“ да стои зборот „вршењето“.

10. Во член 69 став 1 трети ред, наместо зборот „невработен“ треба да стои зборот „нововработен“.

11. Во член 77 став 1 точка 5 четврти ред, да изостане зборот „не“, а во точката 8 втори ред наместо зборот „доибени“ да стои зборот „добиеени“.

12. Во член 98 трети ред, по зборот „пријавени“ да се стави запирка, а во петти ред наместо зборот „спроведување“, да стои зборот „споредување“.

13. Во член 112 алинеја 2 трети ред, зборот „времена“ да се оддели во зборовите: „време на“, а во алинеја 13 наместо зборот „предлозите“, да стои зборот „прилозите“.

14. Во член 115 став 1 први ред, наместо зборот „законот“ треба да стои зборот „данокот“.

15. Во член 116 став 3 трети и четврти ред, наместо зборот „возилата“ треба да стои зборот „возилото“.

16. Во член 121 став 3 четврти ред, наместо зборот „конституција“ треба да стои зборот „конструкција“.

17. Во член 122 втори ред, наместо зборот „на“ треба да стои зборот „во“.

18. Во член 132 точка 2 трети ред, наместо зборот „и“ треба да стои зборот „на“.

19. Во член 145 став 1 седми ред, наместо зборот „обновените“, треба да стои зборот „основните“.

20. Во член 166 став 1 точка 2 четврти ред, наместо зборот „спред“ треба да стои зборот „според“.

21. Во член 170 шести ред, наместо бројката „20/0“ треба да стои бројката „0,20/0“.

22. Во член 177 став 1 втори ред, наместо зборот „која“ треба да стои зборот „кој“.

23. Во член 226 втори ред, наместо зборот „во“ треба да стои зборот „на“.

24. Во член 227 став 3 први ред, наместо зборот „на“ треба да стои зборот „за“.

25. Во член 233 став 2 први ред, наместо зборот „вршење“ треба да стои зборот „враќање“.

26. Во член 251 седми ред, наместо бројката „263“ треба да стои бројката „168“.

27. Во член 256 точка 7 четврти ред, наместо бројката „277“ треба да стои бројката „227“.

Бр. 13-2279/2

21 септември 1987 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

217.

Врз основа на член 208 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), а во согласност со Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/85 и 18/87), извршните совети на собранијата на општините, Извршниот совет на Собранието на град Скопје, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија (учесници) донесуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 1

Со овој Општествен договор се утврдуваат заедничките основи и мерила за стекнување на доход на работните заедници на општинските органи на управата, органите на управата на град Скопје, на републичките органи на управата и републичките организации, судовите, јавните обвинителства, општествените правобранители на самоуправавањето, јавните правобранители, казнено-поправните и воспитно-поправните установи и службите за правна помош на општините, стручните и другите служби на Собранието на град Скопје, односно Републиката и нивните извршни совети, како и на службите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и Уставниот суд на Македонија и други органи, организации и служби на кои средствата за работа им се утврдуваат во буџетот на општината, градот Скопје односно Републиката (во натамошниот текст: органи на управата).

Член 2

Доходот на работните заедници на органите на управата го сочинуваат средствата од кои работниците стекнуваат средства за лични доходи и средства за заедничка потрошувачка.

Член 3

Учесниците на овој општествен договор се согласија дека висината на средствата од кои работниците на органите на управата стекнуваат доход ќе се утврдува во согласност со обемот на средствата што во општината, градот Скопје односно во Републиката се наменуваат за општи општествени потреби, а зависно од видот, обемот и квалитетот на работите и задачите утврдени со Програмата за работа на органот на управата, условите за нивното извршување и Планот на погребните средства за работа на органот на управата, а водејќи при тоа сметка за порастот на продуктивноста на трудот и планираното ниво и динамиката на просечните лични доходи на работниците во стопанството на Републиката.

Ако во текот на годината по утврдувањето на висината на средствата од кои работниците на органот на управата стекнуваат доход, значително се зголеми односно намали обемот на работите и задачите на органот на управата, висината на средствата од кои работниците стекнуваат доход сразмерно се зголемува односно намалува.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласија Планот на потребните средства наменети за лични доходи и заедничка потрошувачка на вработените во органите на управата да биде усогласен со работите и задачите што претставуваат содржина на програмата, односно со потребниот број на вработените предвидени за извршување на таа програма.

При утврдувањето на средствата за лични доходи се поаѓа од просечниот личен доход во стопанството во тековната година, коригиран за разликите во сложеноста на трудот во органите на управата и стопанството, како и за услови на работењето и тоа: за работните заедници што стекнуваат доход по буџетот на Републиката се зема просекот на стопанството на СР Македонија, а за работните заедници кои стекнуваат доход преку буџетот на градот, односно општината се зема просекот на стопанството на градот (за работните заедници на органите на управата на Собранието на градот Скопје и за сите општини во градот Скопје), односно општината, но не повеќе од тој во Републиката.

Член 5

Учесниците на Општествениот договор се согласија средствата за лични доходи да се исплатуваат во вид на аконтација, со тоа што секои три месеци да се врши усогласување со тековните лични доходи во стопанството на Републиката, градот односно општината.

Утврдувањето на аконтациите на личните доходи, односно нивното тримесечно усогласување со тековните лични доходи во стопанството се врши на следниот начин:

а) планираниот годишен чист личен доход по вработен во стопанството на Републиката, градот (за работните заедници на органите на управата на Собранието на градот Скопје и за сите општини во градот Скопје), односно општината, но не повеќе од тој во Републиката, утврден според објавениот личен доход од страна на Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Договорот, се распоредува по тримесечја и тоа: 21% за првото тримесечје, 24% за второто, 26% за третото и 29% за четвртото тримесечје;

б) утврдениот тримесечен чист личен доход се пресметува во месечен со делење на три еднакви дела;

в) пресметаните месечни аконтативни чисти лични доходи се трансформираат во личен доход по условно неквалификуван работник (УНР) со нивно делење со просечниот коефициент на сложеност на трудот во стопанството на Републиката, градот (за работните заедници на органите на управата на Собранието на градот Скопје и за сите општини во градот Скопје), односно општината и така добиените чисти лични доходи по УНР се множат со коефициентот на услови на работењето за органите на управата;

г) вака утврдените аконтативни чисти лични доходи по УНР се множат со просечниот број на УНР во органот на управата утврден со примена на коефициентите за сложеност на трудот, објавени од Координациониот одбор за следење и спроведување на Договорот, врз бројот на вработените по степени на стручна подготовка предвидени во самоуправниот општ акт на работната заедница во органот на управата;

д) по истекот на секое тримесечје, врз основа на „Статистичките податоци за стопанските движења во СР Македонија“ објавени од Републичкиот завод за статистика, односно податоците од подрачните статистички заводи, се утврдува разликата помеѓу остварениот чист личен доход во стопанството на ОПЗ во изминатото тримесечје и аконтативните чисти лични доходи утврдени според точка „а“ од овој член, и истата изразена во процент се додава односно одзема од наредните аконтации на личните доходи на органот како разлика, односно усогласување со аконтативните лични доходи во стопанството на ОПЗ во претходното тримесечје;

ѓ) усогласувањето за последното (четврто) три месечје на личните доходи се врши според процентот на Републичкиот завод за статистика за личните доходи во месец октомври, ноември и декември.

Член 6

Утврдената висина на средствата за лични доходи на работните заедници во органите на управата, согласно член 5 од овој договор може да се намали доколку органот на управата од неоправдани причини не ја извршува Програмата за работа по обем и квалитет.

Член 7

Учесниците на овој општествен договор се согласиле за одделни специфични работи и задачи што се вршат во органите на управата да се обезбедуваат средства за лични доходи во поголем износ од тие утврдени според членот 5 од Договорот, но најмногу до 20%, доколку според закон не е поинаку определено.

Определувањето на работите и задачите за кои ќе се обезбедуваат средства во зголемен износ го врши извршниот совет на општествено-политичката заедница поаѓајќи од принципот на рестриktivност и заеднички утврдените објективизирани критериуми.

Член 8

Средствата од член 5 на овој договор што ќе останат непотрошени поради боледување преку 60 дена или поради породилно отсуство, непотполното работно место и слично, се враќаат во буџетот.

Целот од средствата од претходниот став не се враќаат во буџетот до износот потребен за исплата на личен доход на лица вработени на одредено време за замена на отсушниот работник.

Член 9

За спроведување и следење на овој општествен договор учесниците формираат Координационо тело кое го сочинуваат по еден претставник од Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, од Советот на сојузот на синдикатите на Македонија и еден претставник од сите општини и градот Скопје што го определува Заедницата на општините и градовите на Македонија.

Член 10

Овој општествен договор се смета за донесен кога во истоветен текст ќе го усвојат учесниците што се утврдува со доставување на одлуки за усвојување на Договорот

Член 11

Иницијатива за изменување и дополнување на овој општествен договор може да даде секој учесник.

Изменувањето и дополнувањето на овој општествен договор се врши на начин и по постапка предвидени за неговото склучување.

Член 12

Со влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување на доход на работните заедници на органите на управата („Службен весник на СР Македонија“ бр. 31/83)

Член 13

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1987 година.

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за смеќавање службеност на пат, по тужбата на Ибиши Неби од с. Слатино против тужениот Ибиши Казим од с. Слатино.

Бидејќи тужениот Казим Ибиши се наоѓа на привремена работа во странство без адреса, се повикува истиот во рок од 30 дена по објавување на огласот да се јави на судот, достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на рокот, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1075/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за смеќавање на владение по тужбата на тужителот Редипи Ружди од с. Одри против тужениот Исјами Изаим од с. Одри.

Бидејќи тужениот Исјами Изаим од с. Одри се наоѓа на привремена работа во странство, се повикува истиот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави на судот, достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на рокот, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1205/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен спор за надомест на штета по тужбата на тужителот РО ШИК „Јелак“ ООЗТ Лешница, против тужениот Абдија Љутви од с. Гермо, со стан на живеење во Тетово, ул. „Дреновец“ бб, а сега со место на живеење во Пожаревац со непозната адреса. Вредност на спорот е 14.364 динари.

Се повикува тужениот преку „Службен весник на СРМ“ да се јави лично пред судот во рок од 30 дена или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во постапката.

Доколку истиот тоа не го стори, Општинскиот суд во Тетово преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 870/87.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 120 од 19. II. 1987 година, на регистарска влошка бр. 270, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Економско училиште „Јане Сандански“ — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Балојани Љубица, индивидуален работодавен орган (досегашен в. д. директор).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 120/87. (312)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 219 од 11. V. 1987 година, на регистарска влошка бр. 38, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на становање — Демир Хисар, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Димче Јанкуловски, секретар, со овластување по Статутот.

И престанува овластувањето на Васа Мирчевска. Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 219/87. (313)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 264 од 18. VI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 321-06 ја запиша во судскиот регистар промената на називот на ООЗТ Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“, Битола ООЗТ Здравствен дом Демир Хисар, со следните податоци: Промена на називот на ООЗТ Здравствена станица, Демир Хисар, во состав на Медицинскиот центар „Д-р Трифун Пановски“ Битола, и истата гласи: Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“ — Битола, ООЗТ Здравствен дом — Демир Хисар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 269/87. (314)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 239 од 26. V. 1987 година, на регистарската влошка бр. 616, го запиша во судскиот регистар конституирањето на Општинската стручна служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Демир Хисар, со ц.о. со следните податоци: Конституирање на Општинската стручна служба за унапредување на индивидуалното земјоделство, Демир Хисар, со ц.о.

Основни дејности: 020201 — посредување за вештачко осеменување на криви;

— набавка на квалитетни машки и други расплодници (бикови, овни, нерези, назимици) како и пчелни сандаци;

— набавка на квалитетен семенски материјал од високо приносни сорти и квалитетен овошен и лозов посадочен материјал;

— изведување на производствени, демонстративни опити со примена на современа агротехника (фито и зоо мерки, исхрана, нови техничко технолошки решенија и слично);

— давање на стручни напатствија и совети на индивидуалните земјоделски производители.

Во правниот промет со трети лица има целосни овластувања и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Методија Шутевски, в. д. раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 239/87. (315)

КОНКУРСИ

Комисијата за избор и именување при Собранието на општината Кратово

О Б Ј А В У В А

дека Собранието на општината Кратово ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд — Кратово

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82).

Пријавите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за избор и именување при Собранието на општината Кратово во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на член 78, а во врска со член 27 став 1 и 4 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на претседател на Окружниот суд во Штип, претседател на Окружниот стопански суд — Скопје и судија на Окружниот стопански суд — Скопје

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Собранието на СР Македонија — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

	Страна
667. Измени на Републичкиот буџет за 1987 година — — — — —	665
668. Закон за изменување и дополнување на Законот за водите — — — — —	667
669. Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта — — — — —	668
670. Закон за изменување и дополнување на Законот за општествена самозаштита — — — — —	669
671. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од пожари — — — — —	670
672. Одлука за давање согласност на Статутот на Факултетот за туризам и угостителство — Охрид — — — — —	670
673. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје — — — — —	670
674. Решение за распишување на дополнителни избори за избор на три делегати во Соборот на општините од собранијата на општините Гази Баба — Скопје, Куманово и Струмица — — — — —	671
675. Програма за развој на Информациониот систем на Републиката за периодот од 1987 до 1990 година — — — — —	671
676. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за финансии — — — — —	675
677. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за финансии — — — — —	675
678. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура — — — — —	675
679. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура — — — — —	675
680. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство — — — — —	675
681. Решение за именување директор на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка — — — — —	676
682. Решение за давање согласност на Одлуката за разрешување од должноста директор на Заводот за геодетски и фотографметрички работи — Скопје — — — — —	676
683. Наредба за утврдување на износот на основницата од која се определуваат месечните парични примања на корисниците на права според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ во 1987 година — — — — —	676
684. Наредба за утврдување на износот на основниците од кои се определуваат месечните парични примања на корисниците на права според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди во 1987 година — — — — —	676
685. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 68/87 од 16 септември 1987 година Исправка на Законот за даноците на граѓаните — — — — —	677

Општествени договори и самоуправни спогодби

217. Општествен договор за заедничките основи и мерила за стекнување на доход на работните засадници на органите на управата — — — — —	678
--	-----